



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК ФЕД Р ИВНА ПУБЛ УГОСЛА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Обласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-19644

Петок, 25 септември 1981

БЕЛГРАД

БРОЈ 51

ГОД. XXXVII

Цена на овој број е 40 динари. — Претплата за 1981 година изнесува 1.000 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1, Пошт. Фах 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-853; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

544.

Врз основа на член 91 точка 12 од Законот за производството на вооружување и воена опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/79), сојузниот секретар за народна одбрана издава

НАРЕДБА

ЗА ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЗА ДРУГИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ВООРУЖУВАЊЕТО И ВОЕНАТА ОПРЕМА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

1. Вооружувањето и воената опрема мораат за пуштање во промет во земјата да бидат засновани врз техничка документација под која, во смисла на оваа одредба, се подразбираат:

1) конструкционата документација, техничките услови, односно прописите за квалитетот на производите и специфичниот дел на технолошката документација што е неопходен за обезбедување и контрола на пропишаниот квалитет на вооружувањето и воената опрема, што ги одобрил надлежниот орган;

2) пропишаните стандарди предвидени за производство на определен вид на вооружување и воена опрема;

3) техничките правила и упатствата за ракување, одржување и ремонт и именикот на составните делови, алати и прибори за вооружување и воена опрема што се пуштаат во промет во земјата.

Зависно од сложеноста на средствата на вооружувањето и воената опрема што се пуштаат во промет, со договорот за набавка поблиску се определува видот на документацијата од став 1 на оваа точка.

2. За пуштање во промет во земјата, вооружувањето и воената опрема мораат да ги исполнуваат и овие услови:

1) по успешно завршениот развој да се испитани и усвоени во вооружувањето на вооружените сили на СФРЈ.

2) да ги имаат карактеристиките и квалитетот што се предвидени со техничката документација од точка 1 на оваа наредба;

3) да имаат потврда за квалитетот што ја издава воената контрола на квалитетот и сигурноста, односно стручната комисија на видот на вооружените сили на СФРЈ или интерната контрола на квалитетот и сигурност (ако за тоа е овластена) на организацијата на здружен труд што произведува вооружување и воена опрема и атести (потврди, уверенија или извештаи) за квалитетот на склоповите, потклоповите, полупроизводите, суровините и материјалот што е употребен за производство на вооружување и воена опрема.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 36

9 септември 1981 година
Белград

Сојузен секретар за народна одбрана генерал на армија,
Никола Љубичиќ, с. р.

545.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ број 185 од 13 август 1981 година, што излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/938

8 септември 1981 година
Белград

Заменик-сојузен секретар за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

546.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78) во согласност со Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи и со Сојузниот комитет за земјоделство, Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА ПЕСТИЦИДИ И ДРУГИ ОТРОВНИ МАТЕРИИ, ХОРМОНИ И АНТИБИОТИЦИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ НАОГААТ ВО ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ

Член 1

Во Правилникот за количините на пестициди и други отровни материи, хормони и антибиотици кои можат да се наоѓаат во животните намирници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/80) Табела III — Дозволените количини на отровни материи во намирниците изразени во mg/kg (l), која претставува составен дел на тој правилник, се менува и гласи:

„Табела III

ДОЗВОЛЕНИ КОЛИЧИНИ НА ОТРОВНИ МАТЕРИИ ВО НАМИРНИЦИТЕ ИЗРАЗЕНИ ВО mg/kg (1)

Ред. бр.	Вид намирница	Олово	Кадмиум	Жива	Метил жива	Цинк	Калај	Арсен	Ба-кар	Железо	Други загадувања
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Аскорбинска киселина	5						1			
2.	Чај	2						1			
3.	Чоколада	1						0,5	15		
4.	Чоколада без шеќер	1						1	30		
5.	Декстроza анхидрична	2						1	2		
6.	Декстроza монохидратна	2						1	2		
7.	Декстроza прав	2						1	2		
8.	Фосфати, полифосфати и нивни мешаници	10						5			Флуор — 30 Барииум — 20
9.	Фруктоза прав	2						1	2		
10.	Јаболчна киселина	10						3			Малеинска киселина 0,05 Фумарна киселина — 1
11.	Лактоза	1						1	1		
12.	Ликери	0,5					0,5		30	30	
13.	Лимонска киселина	5						1			
14.	Лој (за јадење)	0,5	0,1	0,3				0,5	0,4	1,5	
15.	Кафе	1						1			
16.	Какао погодача	1									
17.	Какао зрно	1									
18.	Маргарин	0,1						0,1	0,4	1,5	Никел — 0,3
19.	Путер	0,1		0,03				0,1	0,5		
20.	Маст свинска топена	0,5	0,1	0,3				0,5	0,4	1,5	Стибиум 0,1
21.	Месо свежо	1	0,1	0,03				0,5			Стибиум 0,5
22.	Млечна киселина	5						1			
23.	Млеко	0,5	0,01	0,03				0,1			
24.	Печурки:										
	1) свежи	1	0,5	0,5							
	2) суви	5	3	3							
	3) конзерви	1	0,5	0,5							
25.	Пектински препарати										
	1) во прав	2						1	20		
	2) во течност	2						1	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	Зеленчук свеж	1	0,1	0,02				1			
27.	Зеленчук сушен	3	0,5	0,1				3			
28.	Производи од месо:										
	1) конзерви и производи од дроб	2		0,1		100	100	0,5	10		
	2) други производи од месо	1		0,1		100	50	0,5	10		
29.	Производи од зеленчук:										
	1) во лимена амбалажа	1	0,1	0,02		5	250	1	5	15	
	2) во амбалажа од друг вид	1	0,1	0,02		5		1	5	15	
	3) трократен концентрат на домати	2	0,1	0,05				1	20		
30.	Производи од риби:										
	1) во лимена амбалажа	2 и 5*	0,1 и 1*	0,5 и 1*	0,5 и 0,8*	100	200	2 и 4*	30	30	
	2) во амбалажа од друг вид	2 и 5*	0,1 и 1*	0,5 и 1*	0,5 и 0,8*	100		2 и 4*	30	30	
31.	Производи од овошје:										
	1) џем	1						0,5	5		
	2) компот	1						0,5	5		
	3) мармалад	1						0,5	5		
	4) нектар од кајсии, праски или крушки (во лимена амбалажа)	0,3				5	250	0,2	5	15	
	5) пекмез	1						0,5	20		
	6) сирење овешно	1						0,5	5		
	7) слатко	1						0,5	5		
	8) овошни сокови — види сок од овошје										
32.	Ракија — природна и жестоки алкохолни пијачки (виски, џин, рум, бренди, вотка)										
		0,5				2	5		10	10	
33.	Риби свежи										
		1	0,1	0,5 и 1*	0,4 и 0,8*			2** и 4***			
34.	Сируп:										
	1) гликозен	2						1	5		
	2) безводен гликозен	2						1	5		
35.	Сол кујнска										
		2	0,5	0,2				2	2		
36.	Сок од овошје:										
	1) сок од разни видови овошје во лимена амбалажа	0,3	0,03			5	250	0,2	5	15	

* Риби што живеат подолго (туна, сабарка и др.) ракови, школки и сл.

** Сина и бела риба освен угори и јагули

*** Други видови риби, ракови и школки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2) сок од разни видови овошје во друга амбалажа											
		0,3	0,03			5		0,2	5	15	
37. Шекер:											
1) Бел рафиниран											
		2						1	2		
2) во прав											
		2						1	2		
3) кафеав											
		2						1	10		
38. Масла и масти од растително потекло:											
1) масла: (арашидово, пченкарно, од репа, масло од сусам, од синап, од соја, од сончоглед и др.):											
а) нерафинирано											
		0,4						0,4	0,4	5	
б) рафинирано											
		0,1						0,1	0,1	1,5	
в) хидрогенирано											
		0,1						0,1	0,1	1,5	Никел — 0,3
2) Какао путер											
		0,5						0,5	0,4	2	
39. Рибино масло											
		0,4						0,4	0,4	5	
40. Трпезни вина											
		0,3	0,1			5		0,2	1		Флуор — 3 со вкупна фемолна материја: а) бело вино — 0,5 б) розово вино — 1,5 в) црно вино — 4
41. Винска киселина											
		5						1			
42. Овошје свежо											
		1	0,1	0,02				1			
43. Овошје сушено											
		3	0,5	0,1				1			
44. Жестоки алкохолни пијачки-види ракии природни											
45. Жита и мелнички производи											
		0,4	0,1	0,02		40		1			

Забелешка: Непополнетите колони при одделни отровни материји, значи дека за нив не е определен нормативст.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2110
12 август 1981 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
Светозар Невољени, с. р.

547.

Врз основа на член 13 од Законот за условите за засновање работен однос со странски државјани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/78), Сојузниот комитет, за труд, здравство и социјална заштита донесува

У П А Т С Т В О

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ЗАСНОВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС СО СТРАНКИ ДРЖАВЈАНИ

1. Со ова упатство се пропишува спроведувањето на одредбите на чл. 3 до 5 од Законот за условите за засновање работен однос со странски државјани во поглед на начинот на поднесување барање за издавање одобрение за засновање работен однос и за давање одобрение за засновање работен однос со странски државјани.

2. Странски државјанин кој има одобрение за постојано настанување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, барање за издавање одобрение за засновање работен однос поднесува на образецот број 1 — Барање за издавање одобрение за засновање работен однос со странски државјанин кој има одобрение за постојано настанување во СФРЈ.

Кон барањето се прилага заверен препис на одобрението за постојано настанување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Барањето се поднесува на еден од јазиците на народите и народностите на Југославија.

Самоуправната интересна заедница за вработување на која ѝ е поднесено барањето за издавање одобрение за засновање работен однос, го доставува барањето со свое мислење, до републичката, односно покраинската интересна заедница за вработување.

3. Организацијата на здружен труд, односно работниот човек кој самостојно врши дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани, работниот човек кој со личен труд самостојно во вид на занимање врши професионална дејност, односно граѓанско правно лице, барањето за издавање одобрение за засновање работен однос со странски државјанин кој има одобрение за привремен престој во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, го поднесува до самоуправната интересна заедница за вработување основана за работи на вработувањето за територијата на општината на која се наоѓа седиштето на организацијата, односно живеалиштето на работниот човек кој самостојно врши дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани, работниот човек кој со личен труд самостојно во вид на занимање врши професионална дејност, односно граѓанското правно лице, на образецот број 2 — Барање за издавање одобрение за засновање работен однос со странски државјанин кој има одобрение за привремен престој во СФРЈ.

Кон барањето се поднесува посебно образложение за потребата за вработување на странски државјанин и се прилага одобрението за привремен престој во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и исправите со кои се докажува дека странскиот државјанин ги исполнува општите услови за засновање на работен однос и условите пропишани за вршење на определени работи, односно работни задачи.

Исправите издадени во Социјалистичка Федеративна Република Југославија се прилагодуваат за заверен препис, а исправите издадени во странска држава — во заверен превод на еден од јазиците на народите и народностите на Југославија.

Самоуправната интересна заедница за вработување на која ѝ е поднесено барањето за издавање одобрение за засновање работен однос, го доставува барањето со свое мислење до републичката, односно покраинската самоуправни интересна заедница за вработување.

4. На странскиот државјанин кој има одобрение за постојано настанување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, му се издава одобрение за засновање работен однос на образецот број 3 — Одобрение за засновање работен однос на странски државјанин кој има одобрение за постојано настанување во СФРЈ.

Решението донесено по барањето за издавање одобрение за засновање работен однос со странски државјанин, кој има одобрение за постојано настанување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ѝ се доставува на самоуправната интересна заедница на која ѝ е поднесено барањето, а одобрението за засновање работен однос — на странскиот државјанин.

5. На странскиот државјанин кој има одобрение за привремен престој во Социјалистичка Федеративна Република Југославија му се издава одобрение за засновање работен однос на образецот број 4 — Одобрение за засновање работен однос на странски државјанин кој има одобрение за привремен престој во СФРЈ.

Решението донесено по барањето за издавање одобрение за засновање работен однос со странски државјанин кој има одобрение за привремен престој во Социјалистичка Федеративна Република Југославија ѝ се доставува на самоуправната интересна заедница за вработување на која ѝ е поднесено барањето и на подносителот на барањето, а одобрението за засновање работен однос — на странскиот државјанин.

6. Обрасците бр. 1 до 4 се приложени кон ова упатство и претставуваат негов составен дел.

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Вр. 03-1636
12 јули 1981 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
Светозар Пеповски, с. р.

Образец бр. 1

ДО САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ _____

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ЗАСНОВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС НА СТРАНСКИ ДР-
ЖАВЈАНИН КОЈ ИМА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОСТОЈАНО НАСТАНУВАЊЕ ВО СФРЈ

1. Презиме (презиме пред склучување на брак)	
2. Име	
3. Име на еден од родителите	
4. Пол	
5. Ден, месец, година на раѓањето	
6. Место и држава на раѓањето	
7. Државјанство и народност	
8. Живеалиште и адреса на станот	
9. Лична карта — регистарски број, место, датум на издавањето и личен број	
10. Занимање, специјалност	
11. Стручна подготовка	
12. Кои јазици зборува	

Во _____

На _____ 19____ година

(потпис на подносителот на
барањето)

Прилог: Заверен препис на одобрението за постојано настанување во СФРЈ

Образец бр. 2

Страна 1

ДО САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ _____

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ЗАСНОВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС СО СТРАНСКИ ДР-
ЖАВЈАНИН КОЈ ИМА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ ВО СФРЈ

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

1. Фирма, односно назив на организацијата или име на работодавателот	
2. Седиште или живеалиште	

3. Работи и задачи за чие вршење се заснова работен однос

4. Услови пропишани за вршење работи и задачи за кои се бара одобрение за засновање работен однос со странски државјанин

5. Период за кој се бара важење на одобрението

Страна 2

ПОДАТОЦИ ЗА СТРАНСКИОТ ДРЖАВЈАНИН

1. Презиме
(презиме пред склучување на брак)

2. Име

3. Име на еден од родителите

4. Пол

5. Ден, месец и година на раѓањето

6. Место и држава на раѓањето

7. Државјанство и народност

8. Вид и број на патната исправа, каде и кога е издадена и до кога важи

9. Живеалиште, односно престојувалиште и адреса во странство

10. Место и адреса на престојот доколку се наоѓа во СФРЈ

11. Занимање, специјалност

12. Стручна подготовка

13. Работно искуство

14. Кои јазици зборува

Во _____

На _____ 19____ година

(потпис на овластеното лице)

Прилози: 1. Образложение за потребата за вработување на странски државјанин

2. Исправи што содржат податоци за странскиот државјанин:

а) заверен препис на патна исправа

б) одобрение за привремен престој во СФРЈ

в) уверение за општата здравствена способност

г) исправа со која се докажува годината и датумот на раѓањето

д) исправи со кои се докажува дека странскиот државјанин ги исполнува условите пропишани за вршење на определени работи и задачи

Образец бр. 3

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Број _____

Датум _____ година

Место _____

Врз основа на член 5 од Законот за условите за засновање работен однос со странски државјани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/78) и мислењето на Самоуправната интересна заедница _____ број _____ од _____, се издава

О Д О Б Р Е Н И Е

ЗА ЗАСНОВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС НА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИН КОЈ ИМА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОСТОЈАНО НАСТАНУВАЊЕ ВО СФРЈ

1. МУ СЕ ОДОБРУВА _____

име и презиме _____,
 роден _____, државјанин на _____,
 ден, месец, година, место и држава на раѓањето _____

постојано настанет во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во _____
 ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС. _____ место и адреса

2. Ова одобрение важи за периодот за кој важи и одобрението за постојано настанување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Врз основа на ова одобрение именуваниот може да заснова работен однос во секоја основна организација на здружен труд, односно работна заедница, односно кај секој работодавател под условите утврдени со закон и со други прописи и самоуправни општи акти.

(потпис на овластеното лице)

Образец бр. 4

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Број _____

Датум _____ година

Место _____

Врз основа на член 5 од Законот за условите за засновање работен однос со странски државјани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/78) и мислењето на Самоуправната интересна заедница _____ број _____ од _____, се издава

О Д О Б Р Е Н И Е

ЗА ЗАСНОВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС НА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИН КОЈ ИМА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ ВО СФРЈ

1. МУ СЕ ОДОБРУВА _____

име и презиме _____,
 роден _____, државјанин на _____,
 ден, месец, година, место и држава на раѓањето _____
 кој има одобрение за привремен престој во СФРЈ до _____, со важечка патна исправа _____ по занимање _____
 вид и број, каде и кога е издадена и до кога важи _____

ЗАСНОВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС со _____
 фирма, односно назив на организацијата или име на работодавателот _____
 со седиште, односно живеалиште во _____, заради вршење работи и работни задачи _____
 место и адреса _____

2. Ова одобрение важи до _____

(потпис на овластеното лице)

548.

Врз основа на точка 3 од Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/78 и 41/80), претседателот на Сојузниот комитет за законодавство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ШТО СЕ ДЕЛЕГИРАНИ ВО СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

1. Во Решението за утврдување на лицата што се делегирани во Сојузниот комитет за законодавство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/79, 19/80, 61/80 и 67/80) во точка 1 во одделот под а) одредбата под 6 се менува и гласи:

„6) Од Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи — Никола Церовац, началник на Службата за правни работи во Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи“.

Одредбата под 9 се менува и гласи:

„9) Од Стопанската комора на Југославија — Драгое Раичевиќ, помошник на секретарот на Претседателството на Стопанската комора на Југославија,“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1443

21 септември 1981 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
законодавство,

д-р Александар Фира, с. р.

549.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЕБУЛИОСКОПИ ПО МАЛИГАН

Член 1

Со овај правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат ебулиоскопите по Малиган (во натамошниот текст: ебулиоскопи) што се користат за определување на волуменската содржина — концентрацијата на алкохол во виното и на другите пијачки што содржат помалку од 20% алкохол.

Член 2

Ебулиоскопите работат врз принцип на зависност на точката на вриењето на пијачката од содржината на алкохолот во неа. За да се отстрани влијанието на атмосферскиот притисок на точката на вриењето врз пијачката што се испитува, претходно се усогласува „нулата“ на скалата со помош на чиста вода (0% алкохол).

Член 3

Составни делови на ебулиоскопот се:

1) подножје со казанче низ кое минува шуплив прстен;

2) капак на казанчето;

3) носач на подвижниот ленир со ебулиоскопска скала и термометарски капилари (во понатамошниот текст: носач на скалата);

4) подвижен ленир на кој е угравирана скала на ебулиоскопот;

5) термометар;

6) штитник на резервоарот на термометарот;

7) кондензатор;

8) алкохолна ламба или електричен грејач.

Член 4

Подножјето на ебулиоскопот мора да биде масивно за да се обезбеди стабилност на целиот уред.

Член 5

Казанчето мора да биде во вид на конус со заблено дно.

Од внатрашната страна на казанчето мораат да бидат поставени два тенки прстена. Долниот прстен мора да го означува нивото на водата со која се регулира „нулата“ на скалата на ебулиоскопот, а горниот прстен го покажува нивото до кое мора да се тури мострата на пијачката за испитување.

Член 6

Шупливиот прстен мора да има прекин на делот кој минува низ казанчето.

Член 7

Капакот на казанчето и горниот дел на казанчето мораат да бидат обработени така што да обезбедуваат потполно затинање.

На капакот од казанчето мора да постои отвор со навој во кој се зацврстува кондензаторот.

Навојот мора да биде така обработен што да обезбеди потполно затинање.

Член 8

Термометарот на ебулиоскопот е стапчест термометар, свиткан под прав агол и се состои од:

1) главен резервоар на термометарската течност;

2) помошен резервоар на термометарската течност;

3) термометарска капилара.

Главниот резервоар на термометарската течност мора да биде заштитен со метален штитник кој се зацврстува во отворот на капакот од казанчето со помош на навој кој мора да обезбеди потполно затинање.

Помошниот резервоар претставува проширување на термометарската капилара во вертикалниот дел на термометарот, над главниот резервоар на термометарската течност.

Хоризонталниот дел на термометарот мора да биде прицврстен за носачот на скалата.

Термометарската течност мора да биде лесно уочлива по должината на целиот хоризонтален дел на термометарската капилара.

Член 9

Носачот на скалата, кој е во вид на метална плоча, мора да биде прицврстен од едната страна за капакот на казанчето.

Член 10

Металниот ленир со угравирана скала на ебулиоскопот мора да биде:

1) поставен пред хоризонталниот дел на термометарот, така што термометарската течност лесно да се уочува;

- 2) подвижен по должината насочат на скалата;
- 3) снабден со навртка со која може да се прицврсти за носачот на скалата во саканата положба.

Член 11

Кондензаторот на ебулиоскопот се состои од два метални коаксијални цилиндри, од кои надворешниот при дното се стеснува затворајќи го просторот околу внатрешниот цилиндар.

Во внатрешниот цилиндар, кој е подолг од надворешниот цилиндар, мора при дното да има завoj со кој кондензаторот се зацврстува во капакот на казанчето.

Внатрешниот цилиндар на долниот крај мора да биде косо засечен и така обработен што да овозможува потполно враќање на кондензираната течност во казанчето.

Член 12

За загревање на течноста може да се користи алкохолна ламба или електричен грејач.

Ако за загревање се користи алкохолна ламба, на шупливиот прстен мора да биде поставен носачувач на пламенот во вид на обострано отворен конус.

Ако загревањето се врши по електричен пат, околу прстенот мора да биде поставен електричен грејач во огноотпорен изолатор.

Член 13

Сите делови на ебулиоскопот, освен термометарот, мораат да бидат изработени од метал со антикорозивна заштита.

Стаклото на термометарот не смее да има пукнатини, меурчиња или слични дефекти кои ќе го смеќаваат правилното отчитување, а по своите хемиски својства мора да ѝ одговара на хидролитската група 3, според југословенскиот стандард ЈУС В. Е8.092.

Гумениите затиначи на споевите на деловите на ебулиоскопот мораат да бидат поставени на температура до $+100^{\circ}\text{C}$.

Член 14

На носачот на скалата, над термометарската капилара, може да биде поставена барометарска скала од која може директно да се чита атмосферскиот притисок.

Член 15

Скалата на ебулиоскопот мора да биде вграена на подвижен ленир, при што цртите на поделбата ќе одговараат на различните содржини на алкохолот во виното и на другите пијачки од член 1 на овој правилник.

Член 16

Цртите на поделбата на скалата на ебулиоскопот мораат да бидат еднообразни и угравируани така што да бидат јасно и трајно видливи.

Заради подобра прегледност, цртите на поделбата што се однесуваат на целите волуменски проценти на алкохол, мораат да бидат подолги од другите и јасно и прегледно означени со броеви.

Член 17

Најмалото растојание помеѓу соседните црти на поделбата изнесува $0,5\text{mm}$, еден моделок одговара на $0,1$ од процентот на алкохол. Скалата на

ебулиоскопот не е линеарна и може да ги има следните опсези:

- 1) од 0 до 14 проценти алкохол
- 2) од 0 до 16 " "
- 3) од 0 до 18 " "
- 4) од 0 до 20 " "

Член 18

При првиот преглед, како и при повремени прегледи, најголемата дозволена грешка на ебулиоскопот изнесува $\pm 0,3$ проценти на алкохол.

Член 19

На секој ебулиоскоп мораат да бидат јасно угравируани следните податоци:

- 1) фирмата или називот на производителот;
- 2) годината на производството и сервискиот број;
- 3) службената ознака на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Член 20

Типското испитување на ебулиоскопот опфаќа:

- 1) надворешен преглед
- 2) испитување на точноста.

Член 21

Со надворешен преглед се утврдува дали карактеристиките на ебулиоскопот се, и тоа:

- 1) видот;
- 2) материјалот;
- 3) конструкционите својства;
- 4) поделбата и обележувањето на скалата со броеви;
- 5) натписите и ознаките

во согласност со одредбите на овој правилник.

Член 22

Испитување на точноста се врши со помош на стандардни раствори на алкохол во вода.

Точноста на ебулиоскопот се испитува со најмалку пет раствори алкохол во вода, чии различни концентрации рамномерно го покриваат целиот опсег.

Член 23

Секој ебулиоскоп за кој со преглед ќе се утврди дека е исправен, се жигосува со поставување на плomba така што ќе се опфати коленото на термометарот и носачот на скалата, како и со жиг на ситни мерила, кој се поставува на подвижниот ленир пред почетокот на скалата.

Член 24

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0212-7013/1
31 август 1981 година
Белград

Директор на
Сојузниот завод за
мери и скапоцени
метали,

Милосав Вончиќ, с. р.

550.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАКАР-СУЛФАТ (СИН КАМЕН)

Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за бакар-сулфат (син камен) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/81) член 3 се менува и гласи:

„Освен југословенските стандарди JUS H.B.721 и JUS H.B.724, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на бакар-сулфат (син камен) што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила по истекот на осум дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-14835/1

8 септември 1981 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,

Вукашин Драгоевиќ, с. р.

551.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАЗИВА И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за мазива и сродни производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/78) член 3 се менува и гласи:

„Освен точка 3.6. од југословенскиот стандард JUS B.H.0.511 чија што примена не е задолжителна, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни, а ќе се применуваат на мазивата и сродните производи што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила по истекот на осум дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-14834/1

8 септември 1981 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

552.

Врз основа на член 28 став 2 и член 66 став 1 точка 3 од Законот на Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТРУКТУРАТА НА ПЛАСМАНИТЕ СО СТРУКТУРАТА НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА НА БАНКИТЕ ПО РОЧНОСТ

1. Во Одлуката за усогласување на структурата на пласманите со структурата на изворите на средствата на банките по рочност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81) во точка 1 процентот: „70%“ се заменува со процентот: „75%“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Обврската за насочување на вкупните краткорочни извори на средства во вкупните краткорочни пласмани со рок за враќање до една година, од стај 1 на оваа точка, банките се должни да ја остварат, и тоа во процент:

- 1) од 70% — до 31 декември 1981 година;
- 2) од 72,5% — до 31 март 1982 година;
- 3) од 75% — до 30 јуни 1982 година.“

2. Во точка 4 став 2 зборовите: „до 31 декември 1981 година“, се заменуваат со зборовите: „во рокот од точка 1 став 2 на оваа одлука“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 55

21 септември 1981 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

553.

Врз основа на чл. 24 и 66 став 1 точка 16 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), во согласност со точка 2 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитна политика во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ ВО ОКТОМВРИ 1981 ГОДИНА

1. Основните банки и здружените банки (во натамошниот текст: банките) се должни во октомври 1981 година да го усогласуваат обемот на порастот на своите вкупни пласмани согласно со одредбите

на оваа одлука. Вкупните пласмани на банките на ден 31 октомври 1981 година можат да бидат поголеми до 16,5% во однос на состојбата на ден 31 декември 1980 година.

Банките што даваат кредити за сезонски залихи на пченица од родот на 1981 година можат своите вкупни пласмани да ги зголемуваат над порастот утврден во став 1 од оваа точка за износот на порастот на кредитите за производство и залихи на пченица над процентот од став 1 на оваа точка, под услов да не вршат отстапување на неискористениот дел од порастот на пласманите во смисла на одредбите од точка 4 на оваа одлука.

2. Како вкупни пласмани на банките, во смисла на оваа одлука, се подразбираат сите краткорочни и долгорочни кредити и други пласмани, освен кредитите и другите побарувања по основ на односите помеѓу банките, вклучувајќи ја и Југословенската банка за меѓународна економска соработка и Плазарот на пари и хартии од вредност, што банките им ги даваат на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица, на граѓански правни лица и на граѓаните, без оглед на изворите на средствата од кои тие кредити и пласмани се даваат.

3. Обврската за усогласување на обемот и динамиката на порастот на пласманите на банките во смисла на точка 1 од оваа одлука, а во согласност со точка 13 став 2 од Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80 и 30/81), не се однесува на:

1) пласманите од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;

2) пласманите што банките ги даваат од својот кредитен потенцијал за обнова и изградба на подрачјата пострадани од земјотреси;

3) пласманите од дополнителните и посебните средства што се користат за побрз развој на САП Косово;

4) кредитите за извоз и за подготвување на производството на стоки и услуги за извоз.

4. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат неискористениот дел од порастот на пласманите до обемот на можниот пораст утврден во точка 1 од оваа одлука. Меѓусебно отстапување, односно примање на неискористениот дел од порастот на пласманите, банките вршат до рокот пропишан за поднесување извештаи во точка 5 став 1 од оваа одлука.

За отстапениот, односно примениот дел од неискористениот пораст на пласманите, во смисла на одредбата од став 1 на оваа точка, банката е должна да ја извести надлежната народна банка на републиката, односно надлежната народна банка на автономната покраина, во рок од три дена од денот на извршеното отстапување, односно примање на дел од неискористениот пораст на пласманите, и тоа со доставување фотокопија од склучениот договор или од самоуправни спогодба на здружената банка и основните банки — членови на таа здружена банка за меѓусебното отстапување и примање на дел од неискористениот пораст на пласманите.

5. Заради следење и контрола над спроведувањето на одредбите од оваа одлука, банките се должни на надлежната народна банка на републиката, односно на надлежната народна банка на автономната покраина да ѝ достават извештај за остварениот пораст на нивните вкупни пласмани според књиговодствената состојба на банката на ден 31 октомври 1981 година, во рокот пропишан за доставување на билансот на банката. Тој извештај банките го доставуваат во по два примерока.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ѝ доставуваат на Народната банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на пласманите на банките на ниво на републиката, односно на автономната покраина, и по еден примерок од примените индивидуални извештаи од банките во рок од пет дена од денот на истекот на рокот од став 1 на оваа точка.

6. Извештајот од точка 5 на оваа одлука банките ќе го достават на образецот „Извештај за усогласувањето на обемот и динамиката на порастот на пласманите во октомври 1981 година“, кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 56

21 септември 1981 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,

д-р Ксенте Богоев, с. р.

(банка)

1981 година

ИЗВЕШТАЈ

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕТО НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ ВО ОКТОМВРИ 1981 ГОДИНА

— состојба на ден 31 октомври 1981 година —

— во милиони динари —

Реден број	Позиција на билансот	Назив на позицијата и објасненија	Состојба на		Индекс (5 : 4)
			31. XII 1980	31. X 1981	
1	2	3	4	5	6

I. Состојба на пласманите

1	2	Краткорочни кредити во девизи на домашни комитенти
2	3	Краткорочни хартии од вредност во девизи
3	4	Краткорочни побарувања од меѓубанкарското работење во девизи (состојба на сметките: 3256 и 3252-3)

1	2	3	4	5	6
		Краткорочни кредити на комитентите
5	7	Краткорочни хартии од вредност
6	8	Краткорочни побарувања за здружени средства
7	9	Краткорочни побарувања од меѓубанкарското работење (состојба на сметките: 4150 и 4152-3)
8	13	Долгорочни побарувања од домашни комитенти во девизи
9	14	Долгорочни побарувања од меѓубанкарското работење во девизи (состојба на сметките: 3450 и 3452-3)
10	15	Долгорочни кредити на комитентите
11	16	Долгорочни хартии од вредност
12	17	Долгорочни побарувања за здружени средства (без сметката 5451)
13	18	Долгорочни побарувања од меѓубанкарското работење (состојба на сметките: 5150, 5152-3 и 5160)
14		ВКУПНО ПЛАСМАНИ
		(ред. бр. од 1 до 13)
15		Пласмани на кои не се однесува обврската за усогласување:			
		1) пласмани од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини
		2) Кредити и други пласмани што банките ги даваат од својот кредитен потенцијал за обнова и изградба на подрачјата пострадани од земјотреси (состојба на посебните партии во рамките на соодветните сметки)
		3) пласмани од дополнителните и посебните средства што се користат за побрз развој на САП Косово
		4) пласмани за кредитирање на подготвувањето на производството на стоки и услуги за извоз и на извозот (состојба на сметките на групите 400, 404, 500, 502, 504, 505 и на сметките 4180, 4181)
		ВКУПНО реден број 15 (1+2+3+4)
16		Вкупни пласмани чијшто обем и динамика се усогласуваат (реден број 14 минус ред. број 15)
		во тоа:			
16a		Кредити за производство и залихи на пченица
		II. Пресметка според одлуката			
17		Можност за пораст на пласманите под реден број 16 (пропишаниот процент од состојбата искажана под тој реден број во колоната 4)
18		Пораст на кредитите за производство и залихи на пченица над процентот од точка 1 на Одлуката (ако банката не им го отстапила непласираниот дел од порастот на пласманите на други банки)
19		Примен непласиран дел од порастот на пласманите од други банки
20		Отстапен непласиран дел од порастот на пласманите на други банки

1	2	3	4	5	6
21	Износ од кој банката може да ги зголеми пласманите под реден број 16 (ред. бр. 17+18+19—20)				
22	Остварен пораст на вкупните пласмани под ограничување до крајот на извештајниот месец (ред. број 16 — разлика на колоните 5 и 4)				
23	Помалку (—), односно повеќе (+) остварен пораст на пласманите (ред. број 22 минус ред. број 21)				

Составил:

М. П.

(потписи на овластените лица)

554.

Врз основа на член 10 став 2 точка 4 и став 3 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75), во согласност со Сојузниот извршен совет, Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ И ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТАНАРИНАТА ЗА СТАНОВИТЕ СО КОИ УПРАВУВА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Член 1

Во Одлуката за начинот на утврдување и за височината на станарината за становите со кои управува Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи бр. 213 од 30 јуни 1976 година, со измените и дополнењата објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77, 34/78, 23/79 и 36/80, член 2 се менува и гласи:

„Месечен износ на станарината е износот што се добива со множење на бројот на квадратните метри корисна површина на станот со збирот на бодовит- утврден за станот и со коефициентот 0,0885.

Ако станот од став 1 на овој член има 96 до 115 бодови, месечен износ на станарината за тој стан е износот од став 1 на овој член, зголемен за 0,50% за секој бод над 95.

Ако станот од став 1 на овој член има 116 и повеќе бодови, месечен износ на станарината за тој стан е износот од став 2 на овој член, зголемен за 1% за секој бод над 116.“

Член 2

Член 3 се менува и гласи:

„Корисната површина на станот и збирот на бодовите за станот се утврдуваат според одредбите на Одлуката за утврдување на вредноста на станбените згради, становите и деловните простории на потесното подрачје на град Белград („Службени лист града Београда“, бр. 23/65).“

Член 3

По член 7 се додава нов член 8, кој гласи:
„Начинот на утврдување и височината на станарината за становите надвор од територијата на град Белград се определуваат според прописите на општествено-политичката заедница на чија територија се наоѓаат становите.“

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за измена и дополнење на Одлуката за измени на Одлуката за начинот на утврдување и за височината на станарината за становите со кои управува Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/80).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2158
10 септември 1981 година
Белград

Претседател
на Собранието на
Заедницата за домување,

Петар Дичиќ, с. р.

555.

Врз основа на член 10 став 2 точка 4 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75), во согласност со Сојузниот извршен совет, Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАДОМЕСТ ЗА ГАРАЖИ

1. Со оваа одлука се пропишува височината на надоместот за користење на гаражи во општествена сопственост, што служат за сместување на моторни возила на корисниците на становите од станбениот фонд на сојузните органи.

2. Како гаражи, во смисла на оваа одлука, се подразбираат гаражите и гаражните места согласно се Одлуката за управување со гаражите и за користење на гаражите во состав на станбениот фонд на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/81).

3. За користење на гаража и гаражно место се плаќа надомест што се состои од основен износ и од долатен износ кој зависи од опременоста на гаражата.

Надоместот се плаќа месечно однапред.

4. Основниот износ на месечниот надомест за користење на гаражи се добива со множење на бројот на квадратните метри корисна површина на гаражата со коефициентот 21,85.

5. Додатниот износ на надоместот се утврдува во процентот од основниот износ:

- | | |
|--|----|
| 1) за постоење на инсталација на централно греење | 8% |
| 2) за постоење на инсталација на водовод и канализација | 6% |
| 3) за постоење на електрична инсталација — осветление | 4% |
| 4) за постоење или можност за користење на заеднички канал | 3% |

6. Основниот износ на месечниот надомест за користење на гаражно место се утврдува во единствен износ за сите гаражи.

Месечниот износ на основниот надомест од став 1 на оваа точка се утврдува во височина од 75% од основниот износ на месечниот надомест за гаража, со просечна површина од 17 м².

7. Основниот износ на месечниот надомест од точка 6 на оваа одлука за користење на гаражно место се зголемува за додатниот износ утврден според одредбите на точка 5 од оваа одлука.

8. Корисникот на гаражата е должен да ги плаќа и сите други трошоци за користење на гаражите (светло, вода, чистење и др.).

Износот на трошоците од став 1 на оваа точка се утврдува, распоредува и плаќа на начин и по постапка што се определуваат со посебни прописи и општите акти на комуналните и на други организации што ги наплатуваат тие трошоци.

9. Средствата на надоместот за користење на гаражите ќе се распоредуваат на ист начин како и средствата на станарината на станбениот фонд на сојузните органи.

10. Надоместот за користење на гаража што се наоѓа во фондот на сојузните органи на територијата на други општествено-политички заедници надвор од територијата на град Белград, се формира на начин и по постапка што се предвидени со прописите на општествено-политичката заедница на чија територија се наоѓа гаражата.

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на основите и мерилата за определување надомест за гаражи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/78, 26/79 и 36/80).

12. Оваа одлука ќе се применува од 1 октомври 1981 година.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1078/3

10 септември 1981 година
Белград

Претседател
на Собранието на
Заедницата за домување,
Петар Двијак, с. р.

556.

Врз основа на член 10 став 2 одредба под 8 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75), Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

1. Во Статутот на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/76, 26/77 и 15/78) во член 25 став 2 зборовите: „четири години“ се заменуваат со зборовите: „една година“.

2. Во член 29 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Извршниот одбор има девет членови, што ги избира и разрешува Собранието од редот на делегатите на четири години.

Претседателот и заменикот на претседателот на Извршниот одбор Собранието ги избира и разрешува од редот на членовите на Извршниот одбор на една година.“

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1415/2

29 април 1981 година
Белград

Претседател
на Собранието на
Заедницата за домување,
Лео Матее, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за југословенските стандарди од областа на информациите и документациите, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/81, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИНФОРМАЦИИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИИТЕ

Во називот на Правилникот и во член 1 наместо зборовите: „информациите и документациите“ треба да стои: „информацијата и документацијата“.

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград
9 септември 1981 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Мали

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА

Alloune Blondin Beue, министер за надворешни работи и меѓународна соработка,
Abdoulaye Amadou Sy, министер за контрола за државните претпријатија,
Boubacar Sudibe, министер на правдата и чувар на печатот.

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Keletigui Drabo, шеф на Канцеларијата за ордени,
Mamadou Masalou, шеф на Протоколот на Република Мали
Moussa Coulibaly, отправник на работите на Република Мали.

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА
ГЕРДАН

Ly Anta, дама во придружба,
Amara Doumbia, аѓутант на претседателот на Република Мали,
Sekou Soumano, советник во Претседателството на Република Мали,
Modibo Diarra, аташе за печат во Претседателството на Република Мали
Mamadou Sangare, генерален секретар на Канцеларијата за ордени,
Sekouba Cisse, од политичката Управа на Министерството за надворешни работи на Република Мали,
Amadou Tidiani Dia, од Генералната дирекција за меѓународна соработка.

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА

Lamine Coulibaly, Радио Мали;
Lacine Traore, Радио Мали;
Aliou Sangare Dit Oumarou, новинар на „Soundiata“;
Isak Diarra, новинар „L'Essor“;
Isack Diallo, филмски снимател;
Tieba Kane, филмски снимател;
Mamadou Dian Diarra, функционер на Протоколот;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Mamadou Raore, аташе при Претседателството на Република Мали,
Hamidou Kane, аташе при Претседателството на Република Мали;

Bilaly Sow, аташе при Претседателството на Република Мали;
Siby Nanacy Fall, секретарка на Претседателството на Република Мали;
Seriba Konate, од Претседателството на Република Мали.

Бр. 21
1 април 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Цветин Мијатовиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

544. Наредба за техничката документација и за другите услови што мораат да ги исполнуваат вооружувањето и воената опрема за пуштање во промет во земјата — — — — — 1289
545. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ — — — — — 1289
546. Правилник за измена на Правилникот за количините на пестициди и други отровни материи, хормони и антибиотици кои можат да се наоѓаат во животните намирници — — — — — 1289
547. Упатство за поднесување барање за издавање и за давање одобрение за засновање работен однос со странски државјани — — — — — 1293
548. Решение за измена на Решението за утврдување на лицата што се делегирани во Сојузниот комитет за законодавство — — — — — 1297
549. Правилник за метролошките услови за ебулиоскопи по Малиган — — — — — 1297
550. Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за бакар-сулфат (син камен) — — — — — 1299
551. Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за мазива и сродни производи — — — — — 1299
552. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за усогласување на структурата на пласманите со структурата на изворите на средствата на банките по рачност — — — — — 1299
553. Одлука за усогласување на обемот и динамиката на порастот на пласманите на банките во октомври 1981 година — — — — — 1299
554. Одлука за измени на Одлуката за начинот на утврдување и за височината на станариите за становите со кои управува Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи — — — — — 1302
555. Одлука за утврдување на основите и мерилата за определување надомест за гаражи — — — — — 1302
556. Одлука за измени на Статутот на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи — — — — — 1303
- Исправка на Правилникот за југословенските стандарди од областа на информациите и документациите — — — — — 1303
- Одликувања — — — — — 1304